



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 19 јули 1972
Скопје
Број 24 Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

252.

Врз основа на членот 366 од Законот за организација на југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65, 50/68, 51/68, 15/70 и 58/71), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА

1. Средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница, прибрани на територијата на Социјалистичка Република Македонија, ќе се користат според членот 366 од Законот за организација на југословенските пошти, телеграфи и телефони, за намените и под условите утврдени со оваа одлука.

Средствата од ставот 1 на оваа точка ги претставуваат и тоа:

— делот од прибраните средства до 31 декември 1971 година кај Народната банка на Југославија ќе ѝ го стави на располагање на Поштенската штедилница во 1972 година;

— порастот на штедните влогови во 1972 година; и

— делот од достасаните ануитети до 31 декември 1972 година по порано одобрените кредити од средствата на штедните влогови.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука, што според оваа одлука се користат за давање на кредити за унапредување на ПТТ сообраќајот, Поштенската штедилница ќе ги даде на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, а преостанатите средства, по издвојување на средствата за давање на кредити на Воениот сервис за одобрување потрошувачки кредити на воените лица, на Стопанската банка — Скопје.

3. Кредитите од средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се користат според динамиката на приливот на средствата.

4. Кредитите за унапредување на ПТТ сообраќајот изнесуваат 30.000.000 динари и ќе ги користи Претпријатието за ПТТ сообраќајот — Скопје, за реализација на Среднорочниот план за развој на ПТТ сообраќајот во СР Македонија за периодот 1969—1975 година.

Кредитите од ставот 1 на оваа точка, Комерцијално-инвестиционата банка ќе ги дава со камата по стапка од 0,5% поголема од стапката по која Поштенската штедилница средствата ги дава на Комерцијално-инвестиционата банка.

Кредитите од ставот 1 на оваа точка се даваат со рок на враќање од 10 години, а роковите на користењето на кредитите и враќањето ќе ги утврдат со договор Комерцијално-инвестиционата банка и Претпријатието за ПТТ сообраќај.

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се пресметува полугодишно.

5. Кредитите на Воениот сервис за одобрување потрошувачки кредити на воените лица во 1972 година ќе се одобруваат од средствата што ќе се осварат од наплатените отплати на потрошувачките кредити дадени на воените лица до влегувањето во сила на оваа одлука.

Доколку средствата од ставот 1 на оваа точка не се доволни, Воениот сервис може да користи кај Поштенската штедилница дополнителни средства за одобрување на потрошувачки кредити на воените лица од средствата предвидени во точката 1 на оваа одлука, но најповеќе до износот од 1.400.000 динари под општите услови што важат за давање потрошувачки кредити на населението.

Каматата на кредитите од ставот 2 на оваа точка се пресметува годишно и се плаќа по стапка од 1% поголема од стапката по која Поштенската штедилница плаќа камата на штедните влогови.

6. По издвојувањето на средствата од точките 4 и 5 на оваа одлука, преостанатите средства на штедните влогови ќе се користат:

- за купување на вагони до 10.400.000 динари
- за продажба на сопирачки на кредит до 24.000.000 динари
- за продажба на опрема на домашниот пазар на кредит до 10.000.000 динари

— за калкулативна резерва — остатокот на средствата што ќе се водат кај Стопанската банка, како средства по видување на кои банката ќе плаќа договорна камата.

Кредитите од ставот 1 на оваа точка, Стопанската банка ќе ги дава со камата по стапка до 1% поголема од стапката по која Поштенската штедилница средствата ги дава на Стопанската банка. Роковите на користењето и враќањето на кредитите ќе ги утврдат со договор Стопанската банка и корисниците на кредитите.

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се пресметува полугодишно назазад.

7. Поштенската штедилница е должна позитивната разлика на средствата од штедните влогови, по извршената пресметка и издвојувањето на делот од средствата за резерва на сигурноста и за делот од средствата за кредитирањето на Воениот сервис, да ја празни месечно сразмерно на делот што ѝ припаѓа на СР Македонија најдоцна до 5 во месецот за изминатиот месец, во полза на посебна сметка кај Стопанската банка и Комерцијално-инвестиционата банка.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-1938/1
26 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р

253.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVIII точка 4 и член 18 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71), а во врска со глава VI став 2 од Резолуцијата за квалитетот на производите и услугите и за прогласување на 1972 година за Година на квалитетот во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/71), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ НА ГОДИНАТА НА КВАЛИТЕТОТ

1. Се формира Совет на Годишната на квалитетот (во натамошниот текст: Советот) за придонесување во остварувањето на целите и задачите утврдени во Резолуцијата за квалитетот на производите и услугите и за прогласување на 1972 година за Година на квалитетот во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/71).

Советот се состои од претседател и 10 членови.

Претседателот и 5 члена на Советот ги именува Извршниот совет, а по еден член на Советот делегираат Републичката конференција на ССРМ, Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на СР Македонија, Сојузот на инженерите и техничарите на Македонија и Републичкиот одбор на месните заедници.

3. Средствата за работа на Советот се обезбедуваат од буџетската резерва.

4. Советот престанува со работа на 31. 12. 1972 година, а извештај за својата работа ќе му поднесе на Извршниот совет.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2121/1
26 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

254.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVIII точка 4 и член 18 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71), а во врска со точка 2 од Одлуката за формирање Совет на Годишната на квалитетот, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ГОДИНАТА НА КВАЛИТЕТОТ

1. Во Советот на Годишната на квалитетот се именуваат и тоа:

а) за претседател

— инж. Горѓи Оровчанов, член на Извршниот совет.

б) за членови:

— Шабан Кемали, пратеник во Републичкиот собор на Собранието на СРМ;

— Трајан Хиохи, претседател на Одборот за стоков промет, угостителство и туризам на Републичкиот собор на Собранието на СР Македонија;

— Среќко Маневски, потпретседател на Стопанскиот собор на Собранието на СРМ;

— Јонче Каневче, член на Одборот за индустрија, рударство, градежништво и сообраќај на Стопанскиот собор на Собранието на СР Македонија; и

— Ванде Вандевски, заменик републички секретар за индустрија и трговија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2122/1
26 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

255.

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за експропријација, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗГРАДБА НА ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ ВО ТЕТОВО

I

Се одлучува да се изгради Воспитно-поправен дом во Тетово.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1885/1
26 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

256.

Врз основа на член 15 од Законот за Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа („Службен весник на СРМ“, бр. 14/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

1. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот претседател на Управниот одбор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа на Гога Николовски и на членовите:

— Нанче Илиевски,
— Вождар Видоевски, и
— Свето Прокопиев.

2. Во Управниот одбор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа, со мандат од 4 години, се именуваат и тоа:

а) за претседател

— д-р Никола Узунов, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје.

б) за членови:

— Тихомир Шаревски, генерал-мајор, помошник на командантот на III Армија;

— Благоја Мисајловски, полковник, помошник на републичкиот секретар за народна одбрана; и
— Нада Герасимова, дипломиран хемичар во „ЛАФОМА“ — Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2120/1
26 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

257.

Врз основа на член 5 од Законот за утврдување на катастарскиот приход („Службен весник на СРМ“, бр. 18/70), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

Во Републичката комисија за утврдување на катастарскиот приход се именуваат и тоа:

а) за претседател

— Никола Петровски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

б) за членови:

— Роза Русо, помошник на републичкиот секретар за финансии;

— Благоја Николов, советник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство;

— Васил Кочулов, советник во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство;

— Боро Петревски, економист во Републичкиот секретаријат за финансии;

— Кирил Цонов, виш научен соработник во Економскиот институт — Скопје;

— Коста Христов, директор на Републичката геодетска управа;

— Илија Михајлов, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје;

— Митко Трендафилски, помошник секретар на секретаријат во Стопанската комора на СР Македонија; и

— Бранко Стојчевски, помошник директор на Републичкиот завод за статистика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2124/1

26 јуни 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р

258.

Врз основа на член 29 став 4 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65, 16/67 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува од должност помошник републички секретар за внатрешни работи Ѓорѓи Тапанџиовски, по негово барање, поради остварување право на пензија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2125/1

30 јуни 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р

259.

Врз основа на член 29 став 4 и член 43 став 4 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65, 16/67 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО

1. Се назначува за помошник директор на Републичкиот завод за унапредување на школството Драгослав Велковик, просветен советник во истиот Завод.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2126/1

26 јуни 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р

260.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Одлуката за укинување на Одлуката за работење по учинок, донесена од Работничкиот совет на Специјализираното семенско претпријатие „Семе-Вардар“ — увоз-извоз од Скопје, на седницата одржана на 27 јули 1971 година под бр. 0202-2826, по јавната расправа одржана на 21 јуни 1972 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за укинување на Одлуката за работење по учинок, донесена од Работничкиот совет на Специјализираното семенско претпријатие „Семе-Вардар“ — увоз-извоз од Скопје, на седницата од 27 јули 1971 година под бр. 0202-2826.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Специјализираното семенско претпријатие „Семе-Вардар“ — увоз-извоз од Скопје, на начинот што со статутот на претпријатието е определен за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 55/71 од 6 април 1972 година поведе постапка за оценување уставноста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука.

Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека Работничкиот совет на Специјализираното семенско претпријатие „Семе-Вардар“ — увоз-извоз од Скопје, на седницата одржана на 27 јули 1971 година донел Одлука за укинување Одлуката за работење по учинок под бр. 0202-2826, дека предлогот на оваа одлука, пред неговото конечно усвојување од работничкиот совет, не бил разгледан од работната заедница на претпријатието и дека во одлуката е определено таа да се применува со повратно дејство од 1 јануари 1971 година.

Согласно одредбата на ставот 2 на член 63 од Уставот на СР Македонија, управувањето во работната организација треба да овозможи работните луѓе што непосредно да одлучуваат за прашањата на трудот, уредувањето на меѓусебните односи, распределбата на доходот и другите прашања. Уставниот суд на Македонија смета дека во остварувањето на оваа уставна одредба општите акти на органите на управување на работните организации треба предвидливо донесување да бидат изнесувани на разгледување на собири на работните луѓе. Со оглед на фактот што предлогот на оспорената одлука, пред неговото конечно усвојување, не бил разгле-

дан од работната заедница на претпријатието, Судот утврди дека со тоа е повредено уставното начело за што непосредно одлучување на работните луѓе за прашањата на трудот, уредувањето на меѓусебните односи, распределбата на доходот и другите прашања во врска со работата и делувањето на работната организација.

Во членот 206 од Уставот на СР Македонија е определено дека прописите и другите општи акти не можат да имаат повратно дејство и дека со закон може да се определи одделни негови одредби и прописи донесени на основа на такви одредби да имаат повратно дејство. Судот смета дека уставното начело за забрана на повратно дејство се однесува и на општите акти на работните организации. Според смислата на означената уставна одредба овие акти можат да имаат повратно дејство само кога се донесени заради примена на одделни законски одредби за кои е определено дека имаат повратно дејство. Со постојните закони не е предвидена можност општите акти со кои се утврдуваат основи и мерила за распределба на личните доходи да имаат повратно дејство. Согласно со тоа основите и мерилата според кои работниците учествуваат во распределбата на средствата за лични доходи треба однапред да бидат утврдени и тие не

можат да се применуваат со повратно дејство. Со оглед на тоа што со одлуката се утврдени нови основи и мерила за распределба на личните доходи, а е определено таа да се применува од 1 јануари 1971 година, Судот смета дека одредбата со која на Одлуката ѝ е дадено повратно дејство е во спротивност со член 206 од Уставот на СР Македонија. Од друга страна, одредбите на општите акти на работните организации, со кои се утврдува само нова аконтациона вредност на бодовите и се определува новата аконтациона вредност да се применува од почетокот на соодветната година, по мислењето на Судот, немаат карактер на одредби со повратно дејство во смисла на член 206 од Уставот на СР Македонија, затоа што со тие одредби не се утврдуваат нови основи и мерила, ниту се менуваат постојните односи меѓу работниците во распределбата на средствата за лични доходи.

Со оглед на изнесеното Уставниот суд на Македонија одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 55/71
21 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Перо Коробар, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

90.

Врз основа на членот 208в став 3 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 15/71 и 16/71), а во врска со одредбите за основање на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 43/71), одредбите од точка XII од Одлуката за привремено регулирање организацијата и начинот на вршењето на работите и задачите на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија и одредбите на точка XII од Одлуката за привремено регулирање организацијата и начинот на вршењето на работите и задачите на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 5/72) и согласно член 5 и 9 од Законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање определени форми на општествената заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/72), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 12 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

I

Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Стручна служба) ги врши стручните, финансиските и административните работи во врска со спроведувањето на инвалидското и пензиското осигурување од надлежност на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедницата) како и работите на спроведувањето на професионалната рехабилитација и вработувањето на инвалидите на трудот според прописите на инвалидското осигурување.

Стручната служба ги врши работите на сојузите на заедниците на здравственото осигурување на работниците и на земјоделците, работите на Републичкиот фонд за додаток на деца, како и работите во врска со решавањето во втор степен за правото на додаток на деца.

II

Стручната служба ги врши работите на Заедницата непосредно или врз основа на спогодба доверува вршење на одделни работи од своја надлежност на стручните служби на заедниците на здравственото осигурување на работниците во Републиката.

III

Стручната служба се организира како:

- дирекција, и
- служба на теренот.

IV

Организација на дирекцијата на Стручната служба:

1. а) Директор на Заедницата,
б) Заменик на директорот на Заедницата,
в) Самостоен советник со група соработници со следење, анализирање, проучување и унапредување на организацијата, финансирањето и спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување, здравственото осигурување и додатокот на деца, изготвување на општи акти од наведените гранки на осигурувањето,
г) Технички секретар на директорот.
2. СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
 - а) Помошник директор,
 - б) Соработник за нормативната дејност на Заедницата,
 - в) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ:
 - Началник,
 - Група за решавање во прв степен,
 - Група за ревизија, жалби и управни спорови.

- г) **ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ:**
 — Началник,
 — Група за решавање во прв степен,
 — Група за ревизија, жалби и управни спорови.
- д) **СОВЕТНИК ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ**
 — Група за рехабилитација и вработување.
- ф) **КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН** (Ревизија, жалби и управни спорови за правата од пензиското и инвалидското осигурување кога во прв степен одлучувала Службата за првостепено решавање во Дирекцијата на Стручната служба).
- е) **ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА И ПЕНЗИСКИ СТАЖ**
 — Началник,
 — Група за пензиски стаж,
 — Отсек за матична евиденција:
 — Шеф,
 — Група за матична евиденција за подрачјето на градот Скопје,
 — Група за матичната евиденција во Републиката, и
 — Група за статистика и документација.
- ж) **ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРАНСКО ОСИГУРУВАЊЕ**
 — Началник,
 — Група за пензиско и инвалидско осигурување во странство,
 — Група за утврдување на пензискиот стаж остварен во странство.
- з) **ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ**
 — Началник,
 — Првостепена инвалидска комисија I,
 — Првостепена инвалидска комисија II,
 — Второстепена инвалидска комисија,
 — Лабораторија.
- и) **ОТСЕК ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ**
 — Шеф,
 — Група за имотно-правно работење.
- 3. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ**
 а) Помошник директор.
- б) **ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ**
 — Началник,
 — Група за финансирање на пензиското и инвалидското осигурување,
 — Група за ревизија и инструктажа,
 — Група за сметководното работење на стручната служба на Заедницата.
- в) **СОВЕТНИК ЗА ФИНАНСИСКИ ПРОУЧУВАЊА И УТВРДУВАЊЕ ОБВРСКИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**
 — Група референти и стручни работници.
- г) **ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ**
 — Началник,
 — Група контролори, ликвидатори и стручни работници.
- д) **ОТСЕК ЗА МЕХАНОГРАФИЈА — ПЕРИФЕРНИ МАШИНИ**
 — Шеф,
 — Механографи.
- 4. СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ**
 а) Помошник директор,
 б) Советник — лекар.
- в) **ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ**
 — Началник,
 — Група референти и стручни работници.
- г) **ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И АНАЛИЗИ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ**
 — Началник,
 — Група референти и стручни работници.
- 5. СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ДОДАТОК НА ДЕЦА**
 а) Помошник директор.
- б) **ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА**
 — Началник,
 — Референти и стручни работници.
- в) **ОТСЕК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И АНАЛИЗИ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА**
 — Шеф,
 — Група референти и стручни работници.
- 6. ОТСЕК ЗА ОПШТИ И КАДРОВСКИ РАБОТИ**
 — Шеф,
 — Група референти, стручни и помошни работници.
- V**
- Службите на теренот ги вршат следните работи:
 а) Од областа на пензиското и инвалидското осигурување:
 — решавање во прв степен за правата од пензиското и инвалидското осигурување — преку посебни организациони единици;
 — решавање во прв степен, за утврдување на пензиски стаж и вршење определени работи од матичната евиденција — преку посебни организациони единици;
 — примање на барања и комплетирање на предмети на осигурениците за остварување право на пензиски примања — преку посебни работни места;
 — вршење работи во врска со спроведување правата на професионална рехабилитација и вработување на инвалидите на трудот — преку посебни работни места;
 — вршење на работи во врска со пензиското и инвалидското осигурување на работниците во приватниот сектор и лицата што вршат самостојна дејност — преку посебни работни места;
 — финансиска ревизија по однос на плаќање на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување и надоместок на штетите — преку посебни работни места.
- б) Од областа на додатокот на деца:
 — решавање во прв степен за правото на додаток на деца преку посебни организациони единици или работни места;
 — исплата (ликвидација) на додатокот на деца — преку посебни работни места;
 — финансиска ревизија по однос на плаќањето на придонесот за додаток на деца и надоместок на штетите — преку посебни работни места;
 — евиденција во врска со спроведувањето на додатокот на деца — преку посебни работни места.
- VI**
- Врз основа на одредбите на оваа одлука Советот на Работната заедница на Стручната служба го утврдува актот за систематизација на работните места во Стручната служба кој подлежи на согласност од страна на Собранието на Заедницата.
- VII**
- Како раководни работници, во смисла на точка I став 3 и 4 од Одлуката за основање Стручна служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 43/71), се сметаат:
 — директорот на Заедницата,
 — заменикот на директорот, и
 — помошниците на директорот.

Изборот на работниците од претходниот став се врши по пат на конкурс.

Конкурсот го спроведува комисија што со посебна одлука ја формира Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

VIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 01-1566/1
12 јуни 1972 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

91.

Врз основа на членот 2086 став 2 од Основниот закон за пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 60/71), членот 22 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 67/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), а во согласност со член 6 став 1 точка 47 и член 7 и 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани од XV до XXXIX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
ЗА 1972 ГОДИНА**

I

Финансискиот план на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за 1972 година се утврдува со следниве:

Приходи:	во илјади динари
1. Основен придонес	589.170
2. Додатни придонеси	17.030
3. Приходи од учество на Федерацијата во финансирањето на пензиското и инвалидското осигурување	101.280
4. Приходи од учество на Републиката во финансирањето на пензиското и инвалидското осигурување	4.770
5. Пренесени средства од валоризационата резерва	74.420
6. Други приходи	0,300
Вкупни приходи:	786.970

Издвојувања:

1. За резервите на Фондот	93.550
2. За закрепнување на пензионерите	8.070
Вкупни издвојувања	101.620
Приходи по издвојувањето	685.350

Расходи:

1. Професионална рехабилитација и вработување на инвалидите на трудот	14.150
2. Инвалидски пензии со додатоци	118.500
3. Инвалидни	3.560
4. Старосни пензии со додатоци	330.440
5. Семејни пензии со додатоци	92.870
6. Придонес за здравствена заштита на корисниците на пензија	55.330
7. Придонес за станбена изградба	22.210
8. Придонес за непосредна детска заштита и додаток на деца	19.020
9. Инвестиции за рехабилитација и вработување на инвалидите на трудот и деца-инвалиди	4.000
10. Надоместок на Стручната служба за вршење на работите во врска со спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување	15.100
11. Трошоци за студиско и научно-истражувачки работи за потребите на унапредувањето на пензиското и инвалидското осигурување	500
12. Други расходи	9.670

Вкупни расходи: 685.350

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, со важност од 1 јануари 1972 година.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 01-1821/1
30 јуни 1972 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

92.

Врз основа на член 2086 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 60/71), член 22 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), а во согласност со членот 6 став 1 точка 47 и член 7 и 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани од XV до XXXIX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
НА ФОНДОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ
ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СТАРОСНА,
ИНВАЛИДСКА И СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА
ЗА 1972 ГОДИНА**

I

Финансискиот план на Фондот за решавање на станбените потреби на корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија се утврдува со следниве:

1. Средства	во илјади динари
1) Пренесени средства од минатите години	10.848
2) Придонеси од:	
— инвалидските и пензиските при мања	21.810
— примања по основа на рехабилитацијата и вработувањето на инвалидите на трудот	391
3) Други приходи (интерес на вложени средства и друго)	600
Вкупни средства:	33.649

2. Расходи	
1) Надоместок за вршење на работите на Фондот	180
2) Надоместок за работа на комисиите за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија	7
3) Други расходи (трошоци на паричен и платен промет) и Стопанска банка — Скопје	100
Вкупни расходи:	287

3. Средства за станбена изградба	
1) Доделени неповратни средства за станбена изградба	3.182
2) Средства за кредитирање на индивидуални станбени изградби и останати расположиви средства	30.180
Вкупни средства за станбена изградба	33.362

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 01-1823/1
30 јуни 1972 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

93.

Врз основа на членот 2085 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 60/71), членовите 119 став 3 и 120 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и членовите 14 и 15 од Законот за уредување на определени прашања во врска со финансирањето на социјалното осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 7/68 и 27/68), а во согласност со член 6 став 1 точка 47 и член 7 и 8 од Уставниот закон за спроведување на уставните амандмани од XV до XXXIX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ОД ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 1972 ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА РЕЗЕРВИТЕ НА ФОНДОТ И ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈНИОТ ДЕЛ НА СИГУРНОСНАТА РЕЗЕРВА НА ТОЈ ФОНД

I

Од средствата остварени со придонесите за пензиското и инвалидското осигурување во 1972 година, за резервите на Фондот се издвојуваат средства од 15,43% кои целосно се распоредуваат во валоризационата резерва.

II

Постојаниот дел на сигурносната резерва во смисла на членот 120 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување се утврдува во височина од 10% од расходите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување утврдени со финансискиот план на Фондот за тековната година.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 01-1820/1
30 јуни 1972 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

94.

Врз основа на член 2085 став 2 и член 130 став 5 од Основниот закон за пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 60/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОДОЛЖЕНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПРОДОЛЖЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Во Одлуката за обезбедување на продолжено пензиско и инвалидско осигурување и за пресметување и плаќање на придонесот за продолжено осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 17/72) по точката VIII се вршат следните измени и дополнувања:

1) во ставот 1 се додава нова реченица, која гласи:

„Вака утврдената основица не може да биде пониска од паушалните основици определени со Одлуката за височината и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за лицата вработени во странство („Службен весник на СРМ“, бр. 17/72)“;

2) во ставот 3 по зборовите: „и другите“ се бришат зборовите: „служби врз основа“ и се додаваат зборовите: „организации или во други служби врз основа на меѓународна спогодба за време“;

3) во ставот 6 зборовите: „претходниот став“ се заменуваат со зборовите: „ставот 1 на оваа точка“;
4) по ставот 6 се додава нов став, кој гласи:
„Основиците од став 3 и 5 на оваа точка за идните години се усогласуваат според движењето на личните доходи во СР Македонија на начин предвиден во ставот 6 од оваа точка“.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 01-1847/1
30 јуни 1972 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

95.

Врз основа на точка 1 став 3 од Одлуката за основање Стручна служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 43/71), а во врска со точката VII од Одлуката за организација на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА**

I

За директор на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се именува Душко (Тричев) Ѓорѓиев.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-1658/1
30 јуни 1972 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

96.

Врз основа на точка 1 став 3 од Одлуката за основање Стручна служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 43/71), а во врска со точката VII од Одлуката за организација на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА**

I

За заменик-директор на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се именува Драган (Ѓорѓиев) Христовски.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-1661/1
30 јуни 1972 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

97.

Врз основа на точка 1 став 3 од Одлуката за основање Стручна служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 43/71), а во врска со точката VII од Одлуката за организација на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА**

I

За помошник-директор на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се именува Благоја (Ванčov) Кочовски.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-1662/1
30 јуни 1972 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

98.

Врз основа на точка 1 став 3 од Одлуката за основање Стручна служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 43/71), а во врска со точката VII од Одлуката за организација на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА**

I

За помошник-директор на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се именува Александар (Ванев) Донов.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-1685/1
30 јуни 1972 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ШТИП

99.

Врз основа на член 101 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 5 од Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на Заедницата и пресметувањето и плаќањето на придонесите на здравственото осигурување на работниците. Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, на својата седница одржана на ден 29. VI. 1972 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА
КОИ ЗАНАЕТЧИИТЕ СЕ ОСИГУРУВААТ И
СЛУЖАТ КАКО ОСНОВ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА
ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧ-
НИ НАДОМЕСТОЦИ**

Член 1

Членот 3 на Одлуката за мерилата и начинот на определување парични износи на кои занаетчиите се осигуруваат и служат како основ на плаќање на придонесот за здравственото осигурување и определување на парични надоместоци, се менува и гласи:

„Според основницата за придонесот од личен доход од занаетчиска дејност занаетчиите се распоредуваат во следните привремени основници за осигурување:

Основница за придонес од личен доход од занаетчиска дејност	Основница на осигурување во нето износ
до 3.500,00 динари	600,00 динари
од 3.500,01 до 4.500,00 „	650,00 „
од 4.500,01 до 5.500,00 „	700,00 „
од 5.500,01 до 7.000,00 „	740,00 „
од 7.000,01 до 9.000,00 „	800,00 „
од 9.000,01 до 11.000,00 „	850,00 „
од 11.000,01 до 13.000,00 „	900,00 „
од 13.000,01 до 15.000,00 „	1.100,00 „
од 15.000,01 до 17.000,00 „	1.280,00 „
од 17.000,01 до 20.000,00 „	1.460,00 „
над 20.000,00 „	1.730,00 „

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1972 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0204-3229/7
29 јуни 1972 година
Штип

Претседател,
Михајло Арсов, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Велимир Атанасовски од Скопје, ул. „517“ бр. 7, против тужената Марија Атанасова, родена Курчиева од Титов Велес, сега живее во Австралија, со непозната адреса.

Се повикува тужената Марија Атанасова во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави писмено или непосредно во судот и да ја соопшти својата точна адреса или да определи полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка за развод на брак. Во противно судот ќе ѝ постави привремен старател кој ќе ги штити нејзините интереси.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 260/70. (62)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Тодорка Ѓорѓиева од село Злеово, Радовиш поднесе до овој суд тужба за оспорување на татковство против Блажо Ѓорѓиев од село Владевици, сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот не се познати се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно судот по службена должност ќе му ја определи за застапник Македонка Плешкова, приправник во Окружниот стопански суд во Штип и делото ќе го разгледа во отсуство на тужениот.

Од Окружниот суд во Штип, II. бр. 85/71. (61)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Каравиловски Јордан од село Лажец, Битолско, поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Каравиловска, родена Галабоска Воскресие од Струга, сега во неизвесност. Бидејќи тужената е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно на истата ќе ѝ биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, II. бр. 565/72. (64)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 585, страна 419, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Здравствената станица при Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, бидејќи се присоединува кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, согласно на одлуката бр. 236 од 10. VI. 1971 година, на советот на работната заедница на Здравствената станица при Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, од одржаната седница на 10. VI. 1971 година, одлуката бр. 28519 од 16. VI. 1971 година, за давање согласност за присоединување на Здравствената станица „Треска“, кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, од одржаната седница на 15. VI. 1971 година, и одлуката бр. 02-7996 од 13. IX. 1971 година, на советот на Здравствениот дом на Скопје — Скопје од одржаната седница на 17. VI. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 162 од 19. XI. 1971 година. (2072)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 644, страна 759, книга III е запишано следното: Кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, согласно со одлуката бр. 236 од 10. VI. 1971 година, на советот на работната заедница на Здравствената станица при Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, од одржаната седница на 10. VI. 1971 година, одлуката бр. 28519 од 17. VI. 1971 година, за давање согласност за присоединување на Здравствената станица „Треска“, кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, од одржаната седница на 15. VI. 1971 година и одлуката бр. 02-7996 од 13. IX. 1971 година, на советот на Здравствениот дом на Скопје — Скопје, од одржаната седница на 17. VI. 1971 година, се присоединува Здравствената станица при Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 117 од 19. XI. 1971 година. (2073)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 345, страна 415, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Здравствената станица при Градежното претпријатие „Пелагонија“ — Скопје, населба „13 Ноември“ б.б., бидејќи се присоединува кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, согласно со одлуката бр. 8175 од 15. VII. 1971 година, за давање согласност за присоединување на Здравствената станица „Пелагонија“ — Скопје кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, од одржаната седница на 3. VI. 1971 година, одлуката бр. 7175 од 16. VI. 1971 година на Извршниот одбор на Градежното претпријатие „Пелагонија“ — Скопје, од одржаната седница на 3. VI. 1971 година и одлуката бр. 02-7996 од 13. IX. 1971 година на советот на Здравствениот дом на Скопје — Скопје, од одржаната седница на 17. VI. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 163 од 19. XI. 1971 година. (2074)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 644, страна 757, книга III е запишано следното: Кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, согласно со одлуката бр. 8175 од 15. II. 1971 година, за давање согласност за присоединување на Здравствената станица „Пелагонија“ — Скопје, кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, од одржаната седница на 3. VI. 1971 година, одлуката бр. 8175 од 16. VI. 1971 година, од одржаната седница на 3. VI. 1971 година и одлуката бр. 02-7996 од 13. IX. 1971 година, на советот на Здравствениот дом на Скопје — Скопје, од одржаната седница на 17. VI. 1971 година се присоединува Здравствената станица при Градежното претпријатие „Пелагонија“ — Скопје, населба „13 Ноември“ б.б.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 115 од 19. XI. 1971 година. (2075)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 391, страна 609, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Здравствената станица при Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје, бидејќи се присоединува кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, согласно со одлуката бр. 731-1, од 25. VI. 1971 година, на советот на работната заедница на Здравствената станица при Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје, од одржаната седница на 25. VI. 1971 година, одлуката бр. 731-2 од 25. VI. 1971 година, за давање согласност за присоединување на Здравствената станица на Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје, од одржаната седница на 25. VI. 1971 година, и одлуката бр. 02-7996 од 13. IX.

1971 година, на советот на Здравствениот дом на Скопје — Скопје, од одржаната седница на 17. VI. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 164 од 19. XI. 1971 година. (2076)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 644, страна 757, книга III е запишано следното: Кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, согласно со одлуката бр. 731-1 од 25. VI. 1971 година, на советот на работната заедница на Здравствената станица при Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје, од одржаната седница на 25. VI. 1971 година, одлуката бр. 731-2 од 25. VI. 1971 година, за давање согласност за присоединување на Здравствената станица при Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје, од одржаната седница на 25. VI. 1971 година и одлуката бр. 02-7996 од 13. IX. 1971 година, на советот на Здравствениот дом на Скопје — Скопје, се присоединува Здравствената станица при Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 116 од 19. XI. 1971 година. (2077)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 22. III. 1972 година, рег. бр. 4/72 е запишана под фирма: Заедница на здравственото осигурување на работниците — Битола. Предмет на работењето на заедницата е да спроведува здравствено осигурување на работниците.

Територијалната надлежност на Заедницата ги опфаќа подрачјата на општините Битола, Демир Хисар и Ресен.

Заедницата е основана од Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците — Скопје, со одлуката бр. 01-3277/1 од 6. XII. 1971 година.

Заедницата ќе ја потпишува Михајловски Ѓорѓи, в.д. директор на заедницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 6/72. (713)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 22. III. 1972 година, рег. бр. 5/72 е запишана под назив: Заедница на здравственото осигурување на земјоделците, со седиште во Битола. Предмет на работењето на заедницата е да спроведува здравствено осигурување на земјоделците.

Територијалната надлежност на Заедницата ги опфаќа подрачјата на општините Битола, Демир Хисар и Ресен.

Заедницата е основана од Републиката заедница за социјално осигурување на земјоделците — Скопје, со одлуката бр. 01-3349 од 9. XII. 1971 година.

Заедницата ќе ја потпишува Михајловски Ѓорѓи, в.д. директор на Заедницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 7/72. (714)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 17. IV. 1972 година, рег. бр. 6/72 е запишано под назив: Станица за унапредување на индивидуалното земјоделство — Струга. Предмет на работењето на станицата е унапредување на индивидуалното земјоделство на подрачјето на општината Струга.

Станицата е основана од Собранието на општината Струга, со решението бр. 01-1588/1 од 3. IV. 1972 година.

Станицата ќе ја потпишува Елефтерија Чакаровска, привремен раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 28/72. (724)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 53, страна 218, книга I е запишано следното: На досегашниот в. д. директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања — Скопје д-р Александар Христов, согласно со решението бр. 01-141 од 22. III. 1971 година на работната заедница му престанува правото за потпишување поради разрешување од должност.

За директор на означениот Институт, согласно со одлуката бр. 03-250/2 од 4. X. 1971 година, на работната заедница се именува д-р Ѓорѓи Старделов, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 15. X. 1971 година, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 142 од 29. X. 1971 година. (1924)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1123, страна 643, книга V е запишано следното: Седиштето на Услужно-електроинсталатерската задруга „Едисон“ — Скопје, ул. „Мирче Ацев“ бр. 159, се преселува од ул. „Мирче Ацев“ бр. 159, на ул. „Цветан Димов“ бр. 66 во Скопје, според решението У. Бр. 12-31371 од 8. VII. 1970 година, на Собранието на град Скопје — Одделение за инспекции — Санитарна инспекција.

Досегашниот в. д. директор на Услужно-електроинсталатерската задруга „Едисон“ — Скопје, Лековски Спиров Љубомир е назначен за директор со записник на Конкурсна комисија, од одржаната седница на 29. VII. 1968 година кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 18. III. 1971 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 295 од 8. X. 1971 година. (1842)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 359, страна 1189, книга I е запишано следното: Досегашниот в. д. директор Мите Коцевски, на Хидроелектричната централа „Бабуна“ — село Богомила е разрешен од должност, со решението бр. 01-2 од II. 1971 година, на колективот на Хидроелектричната централа „Бабуна“, село Богомила, и на истиот му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на Хидроелектричната централа „Бабуна“, село Богомила е назначен со горечитираното решение бр. 133 од 8. II. 1971 година и мислењето на Собранието на општината Титов Велес Душан Антонијевиќ, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 9. II. 1971 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 150 од 30. IX. 1971 година. (1843)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 475, страна 835, книга II е запишано следното: Претпријатието — печатница „Даскал Камче“ — Кавадарци, согласно со одлуката бр. 284 од 22. V. 1970 година, на советот на работната заедница ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, Петров Атанас, шеф на книговодство и Јанев Димитар, технички директор, заедно со стариот потписник Атанасов Мили, директор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 721/70 од 27. IX. 1971 година. (1855)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 406, страна 7, книга III е запишано следното: Кон Претпријатието за поправка на земјоделски машини, земјоделски услуги, промет со резервни делови и снабдување на земјоделството со механизација „Машиноремонт“ — Кавадарци, се присоединува Занаеачиско радио-механичарскиот дуќан „Бран“ — Кавадарци, согласно со одлуката бр. 01-1750 од 21. IV. 1971 година, на работничкиот совет на Претпријатието „Машиноремонт“ — Кавадарци и одлуката бр. 36 од 4. V. 1971 година, на работната заедница на Занаеачискиот дуќан „Бран“ — Кавадарци, по пат на референдум.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 335, страна 1047, Занаеачиско радио-механичарскиот дуќан „Бран“ — Кавадарци поради присоединување кон Претпријатието „Машиноремонт“ — Кавадарци, согласно со горенаведената одлука.

Досегашниот предмет на работа на гореназначеното претпријатие, согласно со одлуката бр. 01-1748/1 од 21. IV. 1971 година на работничкиот совет се проширува со следната дејност:

— радио-механичарска: набавка и поправка на радиоапарати, магнетофони, електрични грамофони, појачала, разгласни станици, ТВ апарати и др.;

— термоелектрични уреди: перални, електрични шпорети, правосмукалки, бојлери, нафтни печки, термоакумулациони печки и др.;

— разладни уреди, поправка на витрини, фрижидери и слично.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 671 од 12. X. 1971 година. (1854)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 361, страна 9, книга II е запишано следното: Согласно со решението бр. 01-578/1 од 4. IV. 1969 година на Општинското собрание — Неготино се симнува присилната управа над Фабриката за градежни материјали „8 Ноември“ — Неготино, а согласно со решението бр. 01-579/1 од 4. IV. 1969 година на означеното Собрание му престанува правото за потпишување на присилниот управител Франьо Еделени, поради разрешување од должност.

За директор на Фабриката за градежен материјал „8 Ноември“ — Неготино, согласно со решението бр. 918 од 26. VI. 1969 година, на работничкиот совет се именува Данаилов Диме кој Фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 859 од 14. X. 1971 година. (1856)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. VIII. 1971 година, рег. бр. 32/71, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 66, на Претпријатието за електропровод и инсталација „Електропроводомонт“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е промет со преработки од тутун, вредносници, училишен прибор, весници и разни списанија, ситни индустриски стоки наменети за секојдневна потрошувачка (нирбершка стока) и сл.

Раководител на продавницата е Благоја Коцевски.

Продавницата е основана од Претпријатието „Електропроводомонт“ — Скопје, со одлуката бр. 01-869 од 20. VII. 1971 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 356/71. (1553)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. VIII. 1971 година, рег. бр. 31/71, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Прилепска“ бб, на Претпријатието за електрооводовод и инсталација „Електрооводомонт“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е промет со преработки од тутун, вредносници, училишен прибор, весници и разни списанија, ситни индустриски стоки, наменети за секојдневна потрошувачка (нирнбершка стока) и сл.

Раководител на продавницата е Боге Ивановски.

Продавницата е основана од Претпријатието „Електрооводомонт“ — Скопје, со одлуката бр. 01-869 од 20. VII. 1971 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 357/71. (1554)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. VIII. 1971 година, рег. бр. 34/71, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Јане Сандански“ бб, на Претпријатието за електрооводовод и инсталација „Електрооводомонт“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е промет со преработки од тутун, вредносници, училишен прибор, весници и разни списанија, ситни индустриски стоки наменети за секојдневна потрошувачка (нирнбершка стока) и сл.

Раководител на продавницата е Петрески Трајко.

Продавницата е основана од Претпријатието „Електрооводомонт“ — Скопје, со одлуката бр. 01-869 од 20. VII. 1971 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 358/71. (1555)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. VIII. 1971 година, рег. бр. 12/71, книга II е запишано под фирма: Складиште во Охрид, ул. „7 Ноември“ бр. 230, на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје. Предмет на работењето на складиштето е продажба на градежен материјал.

Раководител на складиштето е Ристески Борис.

Складиштето е основано од Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, со одлуката бр. 02-11861/18 од 24. V. 1971 година на работничкиот совет.

Складиштето ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 282/71. (1556)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. VIII. 1971 година, рег. бр. 11/71, книга II е запишано под фирма: Одморалиште на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје — Претор, Преспанско Езеро.

Скратена фирма е Одморалиште во Претор на КИБ — Скопје.

Предмет на работењето на одморалиштето е укажување услуги на работници со легла за спиење, приготвување на топли и ладни јадења за работниците на КИБ — Скопје и членовите на нивните семејства, како и членовите на другите работни организации и здруженија и продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, леб, мекици, цигари и кибрит.

Одморалиштето е основано од Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, со одлуката бр. 8162 од 29. VI. 1971 година на советот на работната заедница.

Одморалиштето ќе го потпишува Благоја Трифуновски, в.д. управник.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 354/71. (1557)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. VIII. 1971 година, рег. бр. 52/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во село Горно Луково, Струга на Земјоделската задруга „Дримкол“, село Луково. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на производи од прехранбената индустрија, производи за домашна употреба, средства за перење и чистење, алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана индустриска стока во помал обем, електроуреди за домаќинството, електро-акустички и визуелни апарати, мебел и сувомесни производи.

Раководител на продавницата е Гонески Дончо.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Дримкол“ — село Луково, со одлуката бр. 03-37/1 од 12. IV. 1971 година на задругичкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 370/71. (1558)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1427, страна 609, книга VI е запишано следното: Согласно со одлуката на работничкиот совет од 30. VI. 1971 година, на Трговското претпријатие „Текстилпромет“ — Лесковац досегашната фирма на Стовариштето во Скопје, ул. „694“ бр. 6, која гласи: Трговско претпријатие „Текстилпромет“ — Лесковац — Стовариште — Скопје, се менува и ќе гласи: Трговско претпријатие „Текстилпромет“ — Лесковац — Продавница бр. 45 — Скопје.

Досегашната дејност — продажба на текстилна метража и галантериска стока — продавницата ќе ја обавува, на мало, согласно со гореозначената одлука.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 804 од 23. IX. 1971 година. (1775)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 324, страна 1497, книга I е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Комуналното стопанско претпријатие „Тетово“ од Тетово, согласно со одлуката бр. 0306-125/2 од 23. III. 1971 година на работничкиот совет и уверението бр. 11-2017 од 3. VI. 1971 година, бр. 08-1342 од 7. VI. 1971 година и 08-1456 од 7. VII. 1971 година на инспекциските служби при Собранието на општината Тетово се проширува со следните дејности: водоинсталатерски работи во новоградби и други објекти со нотажа на санитарни уреди, промет со сите видови водоводни материјали, мерни инструменти за водоводни инсталации на мало и погребни услуги и промет, на мало, со нужен материјал за погребни според месните обичаи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 781 од 21. IX. 1971 година. (1776)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 203, книга II е запишано следното: Досегашниот раководител на Работничко-службеничкиот ресторан во Куманово, на Кожара „Куманово“ — Куманово, Аптечки Светислав Стојан е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов раководител на споменатиот ресторан е назначен со решението бр. 04-367/3 од 9. II. 1971 година на Кожара „Куманово“ — Куманово, Деспотовски Горџи, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Петровски Богданов Растислав, в. д. шеф на сметководството, сметано од 13. IV. 1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 375 од 14. VII. 1971 година. (1792)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1079, страна 391, книга V е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Скопје ул. „108“ бр. 23, на Индустијата за обувки и пластика „Солид“ — Суботица, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 11. XII. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 95 од 30. IX. 1971 година.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 765, книга VI е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице — Погон „Банат“ — Скопје, при Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско поле“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 7160 од 21. IX. 1970 година на работничкиот совет на Погонот „Банат“ — Скопје се проширува со посредување во внатрешно-трговскиот промет за сите артикли од досегашната регистрација на погонот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 848/70 од 22. IX. 1971 година. (1797)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 454, страна 394, книга VI е запишано следното: Досегашниот раководител на Претставничкото во Скопје, кеј „13 Ноември“, кула IV на „Искра Комерц“ — Љубљана, во Здружено претпријатие „Искра“ — Крањ, Богоев Богоја, со решението од 1. IX. 1971 година е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на споменатото претпријатие, со решението на „Искра Комерц“ — Љубљана — Одбор за пословна политика од 2. VI. 1970 година е назначен Марко Георги Дамески, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, од 2. X. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 780/70 од 28. IX. 1971 година. (1808)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 19, страна 757, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Самостојната организација на здружен труд — Ресторан на Хотелското претпријатие „Македонија турист“ — Скопје, со седиште во село Петровец, согласно со одлуката бр. 45/70 од 7. VII. 1970 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 14 од 20. IX. 1971 година. (1810)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 673, книга VI е запишано след-

ното: Предметот на работата на Самостојната организација на здружен труд со својство на правно лице — Погон „Агросервис“ — Скопје, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско поле“ — Скопје — Организација во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје, согласно со одлуката бр. 0201/284 од 19. IV. 1971 година на работничкиот совет на комбинатот „Скопско поле“ — Скопје се прецизира како што следи:

— ремонт и поправка на трактори, земјоделски машини и други машини како и сите видови моторни возила вклучувајќи ги и електромоторите и авто-инсталациите;

— промет со сите видови моторни возила, земјоделски машини и резервни делови на големо и мало, како и опрема на сообраќајот, потоа снабдување со нафта и нејзините деривати преку својата разнесувачка служба и бензински пумпи;

— ќе произведува резервни делови и опрема за моторни и други возила како и за земјоделски машини;

— изработува техничка и друга документација за добивање на инвестициони заеми, односно кредити за набавка на средства за земјоделската и останатата механизација;

— обавува сервисна служба за други организации кои произведуваат и продаваат моторни и земјоделски машини.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 475 од 30. IX. 1971 година. (1798)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 299, страна 691, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Скопје, ул. „Бит пазар“, барака бр. 19, на Претпријатието за промет со индустриски стоки „Скопски магазин“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 0201-3114 од 3. IX. 1971 година на работничкиот совет од одржаната седница на 26. IX. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 701 од 14. IX. 1971 година. (1811)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 672, страна 1673, книга I е запишано следното: Од Трговското претпријатие „Кооператива“ — увоз-извоз — Скопје е симната присилната управа со протекот на рокот од една година, односно на 3. II. 1970 година.

На присилниот управител Трпчевски Ристо му престанува правото на потпишување поради разрешување од должност, согласно со одлуката бр. 03-889 од 25. II. 1970 година на работничкиот совет.

Трговското претпријатие „Кооператива“ — увоз-извоз — Скопје, на 3. II. 1970 година избра органи на самоуправување, согласно со записникот од одржаната седница на работничкиот совет од 3. II. 1971 година.

За в. д. директор на означеното претпријатие, согласно со горенаведената одлука и одлуката бр. 04-899 од 20. II. 1970 година се именува Таневски Томо Димитар, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со Марковски Иван и Китановска Надежда.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 960 од 5. X. 1971 година. (1857)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 285, страна 471, книга VI е запишано следното: Кон Трговското претпријатие „Вардар“ — увоз-извоз — Скопје се присоединува Трговското претпријатие, на големо и мало, „Кооператива“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Вардар“ — Скопје, од 12. III. 1971 година, и одлуката на работничкиот совет на претпријатието „Кооператива“ — Скопје, од 15. IV. 1971 година, донесена по пат на референдум. Присоединувањето се смета од 1. V. 1971 година.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 672, страна 1673, книга V, Трговското претпријатие на големо и мало „Кооператива“ — Скопје поради присоединувањето кон Трговското претпријатие „Вардар“ — увоз-извоз — Скопје, согласно со горенаведената одлука.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 433 од 5. X. 1971 година. (1858)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1058, страна 265, книга V е запишано следното: На досегашниот директор на Монтажно-инсталатерско услужната задруга „Искра“ — Скопје, Димитровски Димче, согласно со одлуката бр. 298 од 8. IX. 1971 година на работничкиот совет му престанува правото на потпишување поради разрешување од должност.

За директор на назначената задруга, согласно со горенаведената одлука, се именува Секуловски Перо, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 910 од 13. X. 1971 година. (1859)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1203, страна 1077, книга V е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Градежната работна организација „Балкан градба“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-25/2 од 4. II. 1971 година на работната заедница се проширува со: молерофарбарска, електроинсталатерска и столарска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 184 од 13. X. 1971 година. (1861)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 375, страна 1511, книга V е запишано следното: Над Хемиската индустрија „Пролетер“ — Скопје, со решение на Собранието на град Скопје донесено на 28-та заедничка седница на Градскиот собор и сите собори на работните заедници од 10. IX. 1971 година, се определува присилна управа во траење од една година.

За присилен управник се назначува Цицковски Ѓорѓи кој Хемиската индустрија „Пролетер“ — Скопје, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со членовите на одборот за присилна управа Јосиф Гоцев и Владо Георгиев, како и в.д. раководителот, на стопанско-сметководниот сектор — Лилјана Георгиевска.

Обврската пред банката е со два потписа.

На досегашниот потписник на Индустријата Филевски Марко, в.д. генерален директор, согласно со одлуката бр. 4385 од 20. IX. 1971 година на одборот на присилната управа, му престанува правото на потпишување поради разрешување од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 941 од 14. X. 1971 година. (1862)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. IX. 1971 година, рег. бр. 60/70, книга I е запишано следното: Се запишува конституирањето на Самостојниот погон за производство на амбалажен материјал, за потребите на тутунската индустрија — Демир Хисар, Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице на Здружението претпријатие „Југо тутун“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 416/71. (1898)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. IX. 1971 година, рег. бр. 13/68, книга II е запишано конституирањето на Претпријатието за аеродромски услуги „Аеродром“ — Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 408/71. (1899)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. VIII. 1971 година, рег. бр. 9/61, книга I е запишано следното: Претпријатието за промет, ремонт и сервис „Механика“ — Битола, се става под присилна управа. Во одборот за присилна управа се: за претседател Тодор Димитровски, директор на Претпријатието „Автомонт“ — Битола и за членови Павле Христовски и Томе Трајковски.

Претпријатието механика „Битола“, го претставува и потпишува Тодор Димитровски, а во негово отсуство Павле Христовски.

Оваа промена е извршена врз основа на решението бр. 01-2075/2 од 29. VI. 1971 година на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 330/71. (1900)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. VIII. 1971 година, рег. бр. 9/63, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Андоновски Н. Борис, шеф на сметководството на Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице, за ремонт, сервис и промет „Аутопромет“ — Битола, на „Аутомакедонија“ — Скопје.

Се овластува за потпишување Анастасовски Л. Методија, шеф на сметководството, покрај досегашните Димитровски Тодор, директор и Тасевски Томе, технички раководител, да го потпишува „Аутомонт“ — Битола. Потписот е колективен со најмалку два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 400/71. (1901)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. IX. 1971 година, рег. бр. 1/65, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало „Разнопромет“ — Битола уште со: увоз-извоз на малограничен промет со Грција и тоа со жива стока.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Разнопромет“ — Битола од 13. IX. 1971 година и решението бр. 04-3645/1 од 13. IX. 1971 година на Пазарната инспекција при Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 418/71. (1902)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. VIII. 1971 година, рег. бр. 6/69; книга II е запишано следното: Продавницата во Охрид, на ул. „Борис Кидрич“ бб, на Комбинатот за изработка на облека „Борац“ — Травник, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 4 од 15. II. 1971 година на работничкиот совет на Комбинатот „Борац“ — Травник.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 394/71. (1903)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. IX. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во село Косел, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, Крсте Наумовски се менува. За раководител е поставен Ристо Наумовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 413/71. (1905)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. VIII. 1971 година, рег. бр. 36/68, книга I е запишано следното: Организацијата во состав за производство и обработка на тутун — Охрид, на Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје, се присојединува кон Тутунскиот комбинат — Прилеп.

Организацијата во состав за производство и обработка на тутун — Охрид на Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, што го води овој суд, поради присојединување кон Тутунскиот комбинат — Прилеп.

Овие промени се извршени врз основа на одлуката бр. 02-397 од 22. IV. 1971 година на работничкиот совет на Организацијата, во состав за производство и обработка на тутун — Охрид и одлуката бр. 02-3109/1 од 5. V. 1971 година на работничкиот совет на Тутунскиот комбинат — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 367/71. (1904)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. IX. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата бр. 32 во Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид Ремзи Ајдар се менува. За раководител е поставен Керим Муса.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 430/71. (1906)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. VIII. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Охрид, ул. „Даме Груев“ бр. 121, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид Ибраим Ибраими се менува. За раководител е поставен Горѓи Размоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 395/71. (1907)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. IX. 1971 година, рег. бр. 54/55, книга III е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Анастас Дуфета Башуроски, в. д. директор на Дрвниот комбинат „Караорман“ — Струга.

Се овластува за потпишување Главинчев Иван, директор на комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 423/71. (1914)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. IX. 1971 година, рег. бр. 12/59, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата во Охрид (кај бензинската пумпа), на Прехранбениот комбинат „Жито Македонија“ — Скопје — Филијала во Охрид, уште со: промет на разни видови чоколада, бонбони, наполитанки, месни конзервирани производи и безалкохолни пијалоци.

Раководител на продавницата е Спирова Павлина.

Овис промени се извршени врз основа на одлуката бр. 02-365 од 14. IX. 1971 година од работничкиот совет на „Жито Македонија“ — Филијала — Охрид и решението бр. 06-1924 од 24. VIII. 1971 година на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 425/71. (1908)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. VIII. 1971 година, рег. бр. 12/66, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Работничкото синдикално одморалиште во Охрид на Хемиско-електрометалуршкиот комбинат „Југохром“ — Јегуновце и гласи: Хотел „Ривијера“ — „Југохром“ — Охрид (хотел од „Д“ категорија).

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работната заедница на Работничкото одморалиште — Охрид од 27. V. 1971 година, одлуката бр. 03-4882 од 21. VII. 1971 година од Хемиско-електрометалуршкиот комбинат „Југохром“ — Јегуновце и решението бр. 06-2313 од 25. VIII. 1971 година на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 350/71. (1910)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1187, страна 852, книга VI е запишано следното: На досегашниот в. д. директор на Производното услужно, економско-пропагандно претпријатие „8 Март“ — Скопје, Димитровска Даринка, согласно со одлуката бр. 605 од 19. X. 1971 година на работната заедница ѝ престанува правото за потпишување поради разрешување од должност.

За нсз в. д. директор на Производното услужно, економско-пропагандно претпријатие „8 Март“ — Скопје, согласно со горенаведената одлука се назначува Божидар Медаров, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1002 од 22. X. 1971 година. (1943)

О Г Л А С

Решението на Комисијата за утврдување на работен и посебен стаж при бившата Теаречка општина од 20. XI. 1964 година, со кое одлучила да се на Саити Камила Фетула од село Нераште утврди во работен стаж како рударски работник во ефективно траење од 7 години и 4 месеци и 21 ден, се огласува за неважно.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 469/68 од 17. V. 1972 година. (51)

СОДРЖИНА

Страна

Советот на Економскиот факултет во Скопје
распишува

КОНКУРС

1. За избор на наставници

- а) во постојан работен однос по предметите:
- Право (стопанско, облигационо и трудово)
 - Стопанска историја
 - Економика на индустријата
 - Финансиски систем на СФРЈ
 - Анализа на работењето на претпријатијата
 - Технологија со познавање на стоките
 - Теорија на трошоците
 - Стопанска статистика во претпријатијата
 - Основи на економетрија
 - Техника на надворешна трговија со девизен систем
 - Социологија (преизбор)
 - Француски јазик (преизбор).
- б) во дополнителен работен однос по предметите:
- Француски јазик
 - Англиски јазик.

2. За избор на асистенти во постојан работен однос по предметите:

- Социологија
- Стопанска историја
- Политичка економија (преизбор)

Условите за избор се регулирани со член 232, 234, 235 и 236 од Статутот на Економскиот факултет во Скопје.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот во рок од 15 дена од денот по објавувањето на конкурсот.

Извршниот одбор на Медицинскиот центар — Охрид, распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните слободни
работни места и тоа:

- за лекар специјалист по радиологија 1
- за лекар специјалист по гинекологија и акушерство 1
- за лекар специјалист по фтиза 1
- фармацевт 1

Кандидатите за овие работни места треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со ОЗРО и општите акти на Центарот, како и да се лекари специјалисти од соодветната гранка на медицината, со најмалку 2 години работно искуство.

Молбите таксирани и со приложена потребна документација да се достават до Медицинскиот центар — Охрид.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Медицински центар — Охрид

- | | | |
|-------|---|-----|
| (252) | Одлука за давање на кредити од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница — — — — — | 521 |
| (253) | Одлука за формирање Совет на Годината на квалитетот — — — — — | 522 |
| (254) | Одлука за именување на претседател и членови на Советот на Годината на квалитетот — — — — — | 522 |
| (255) | Одлука за изградба на Воспитно-поправен дом во Тетово — — — — — | 522 |
| (256) | Решение за утврдување престанок на функцијата претседател и членови и именување претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд на научно-истражувачка работа — — — — — | 522 |
| (257) | Решение за именување на претседател и членови на Републичката комисија за утврдување на катастарскиот приход — — — — — | 523 |
| (258) | Решение за разрешување од должност помошник републички секретар за внатрешни работи — — — — — | 523 |
| (259) | Решение за назначување помошник-директор на Републичкиот завод за унапредување на школството — — — — — | 523 |
| (260) | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 55/71 од 21 јуни 1972 година — — — — — | 523 |

Општи акти на самоуправните интересни заедници

- | | | |
|------|---|-------|
| (90) | Одлука за организација на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — — | 524 |
| (91) | Одлука за утврдување на Финансискиот план на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување за 1972 година — — — — — | 526 |
| (92) | Одлука за утврдување Финансискиот план на Фондот за решавање на станбените потреби на корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија за 1972 година — — — — — | 526 |
| (93) | Одлука за височината на средствата што од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување во 1972 година задолжително се издвојуваат за резервите на Фондот и за височината на постојниот дел на сигурносната резерва на тој фонд — — — — — | 527 |
| (94) | Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за обезбедување на продолжено пензиско и инвалидско осигурување и за пресметување и плаќање на придонесот за продолжено осигурување — — — — — | 527 |
| (95) | Одлука за именување директор на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — — | 528 |
| (96) | Одлука за именување заменик-директор на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — — | с 528 |
| (97) | Одлука за именување помошник-директор на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — — | 528 |
| (98) | Одлука за именување помошник-директор на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — — | 528 |
| (99) | Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерилата и начинот на определување парични износи на кои занаетчиите се осигуруваат и служат како основ за плаќање на придонесот за здравствено осигурување и определување на парични надоместоци — — — — — | 529 |